

ДО

СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ

### ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

за ангажирање на 1 (еден) домашен консултант за развој и креирање на Практичен Водич за Организациски Развој, наменет за граѓанските организации на територија на Република Македонија

СПОРЕД ДОГОВОР ЗА ГРАНТ IPA/2017/391-843

Буџетска линија 5.2.2

Почитувани,

Македонско здружение за заштита при работа во рамките на проектот “Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како подршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ” Ве поканува да учествувате во постапка за ангажирање на 1 (еден) домашен консултант за развој и креирање на Практичен Водич за Организациски Развој, наменет за граѓанските организации на територија на Република Македонија .

Целосната документација е приложена кон ова писмо и содржи:

**A. Упатства за понудувачи и барања**

**B. Анекси:**

- Барање за понуда (Анекс 1)
- Опис на работна задача- TOR (Анекс 2):
- Техничка понуда - организација и методологија (ја доставува понудувачот – (Анекс 4)
- Изјава за ексклузивност и достапност (ја поднесува понудувачот- Анекс 5.1)
- Буџет (го поднесува понудувачот како Финансиска понуда, користејќи го урнекот приложен во Анекс 6)

Со почит,

**Проект Менаџер**

Скопје,

28.03.2018 година

## УПАТСТВА ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

### 1. Услуги што треба да се обезбедат

Услугите што ги бара Нарачателот се опишани во Описот на проектот (ToR).

### 2. Содржина на понудите

Понудите, целата кореспонденција и документите поврзани со постапката кои ги разменуваат понудувачот и Нарачателот мора да бидат напишани на локалниот јазик.

Постапката мора да се состои од Техничка и Финансиска понуда.

#### 2.1 Техничка понуда

Техничката понуда (Организација и методологија), Работна биографија, Изјава за ексклузивност – ја поднесува понудувачот според приложените урнеци.

#### 2.2 Финансиска понуда

Финансиската понуда мора да биде презентирана во МКД, без ДДВ/персонален данок, следејќи го приложениот формат (Анекс 6.).

### 3. Поднесување на понуди

Понудите мораат да се поднесат најдоцна до 27.04.2018 година до 16 часот на следната адреса: МЗЗПР - проект "Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како поддршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ" адреса: Востаничка 2/8 1000 Скопје или на: kontakt.cso-osh@mzzpr.org.mk

Понудите мора да ги содржат сите потребни документи, наведени во точка 2.1 и 2.2.

### 4. Потпишување на договорот

Понудувачите писмено ќе биде информирани за прифаќање/одбивање на нивната понуда. Нарачателот го задржува правото да побара дополнителни документи од понудувачот. Најуспешниот понудувач ќе биде поканет да склучи договор за извршување на услугите.

Сите други понудувачи ќе бидат известени за резултатите од евалуацијата на понудите.

### 5. Евалуација

Квалитетот на секоја техничка понуда поднесена во дадениот рок ќе се оценува во согласност со следните административни и технички барања:

- Цена
- Работна биографија/портфолио
- Методологија